

**Известување за концентрација со која ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА
БИСТРИЦА д.о.о. Словенија ќе стекне контрола над КЛИНИКА ЗА МАЛЕ ЖИВАЛЕ
МАРИБОР, Словенија**

(предмет бр. 08-21 од 2022 година)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 25.01.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на стекнување на контрола од страна на ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА БИСТРИЦА д.о.о. Словенија со седиште на Трговска улица 1, Словенска Бистрица, Словенија над КЛИНИКА ЗА МАЛЕ ЖИВАЛЕ МАРИБОР, Словенија со седиште на Осојникова улица 10, 2000 Марибор, Словенија.

Предмет на концентрацијата е стекнување на 45,90% од уделите и 51% од гласачките права во друштвото KLINIKA ZA MALE ŽIVALI MARIBOR со купување удели од страна на ВЕТЕРИНАРСКА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА БИСТРИЦА д.о.о.

Писмото за намери кое е приложено како правен основ на концентрацијата е склучено на 15.11.2021. Писмото за намери е склучено со АЛФИ ПЕ д.о.о. СИФ к.д. Но, согласно член 1.3 од Писмото за намери Инвеститорот (АЛФИ ПЕ д.о.о. СИФ к.д.) има право да склучи Трансакциски документи и да го информира Продавачот за деталите на друго правно лице (кое е дел од Групацјата на Инвеститорот, веројатно АЛПЕ V д.о.о или Ветеринарна болница Словенска Бистрица д.о.о), кое ќе ги преземе деловните акции (“Назначен стекнувач“). Доколку Инвеститорот му ги соопшти деталите за Назначениот стекнувач на Продавачот, сите права и обврски на Инвеститорот според ова Писмо за намери ќе се пренесат на назначениот стекнувач. Продавачот изрично се согласува со преносот на сите права и обврски од Инвеститорот според ова Писмо за намери на Назначениот стекнувач. Подоцна е одлучено Стекнувач да биде Ветеринарна болница Словенска Бистрица, но Договорот за купопородажба на удели не е сеуште потпишан.

-Регистрирана дејност на **ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА БИСТРИЦА д.о.о. Словенија** е ветеринарни активности.

Подносителот е 74,5% во сопственост на друштвото за специјална намена Alpe V d.o.o., која пак е во 100% сопственост на Alfi PE d.o.o., SIS, k.d. Фондот.

АЛФИ ПЕ е приватен капитален фонд и е независен фонд за приватен капитал со инвестициски потенцијал од околу 70 милиони ЕУР. Фондот се фокусира на инвестирање во развој кај иновативни и брзорастечки мали и средни претпријатија од прва класа и средни капитали основани или кои го водат својот бизнис претежно во Словенија и во Хрватска.

Регистрирана дејност на Друштвото е: дејност на старателски и други фондови и други финансиски ентитети.

АЛФИ ПЕ д.о.о., СИФ, к.д. работи во рамките на Словенчката инвестициска програма за капитален раст. Станува збор за програма на сопственичко инвестирање во износ од 100 милиони ЕУР, кои СИД банка и Европскиот инвестициски фонд (EIF) ја основаа во ноември 2017 година.

Целта на програмата е сопственичка поддршка на словенчките иновативни и брзорастечки мали и средни претпријатија, mid-cap фирмите со до 3000 вработени и отворање на нови работни места во

Словенија. Програмата е поддржана од Европскиот фонд за стратешки инвестиции (EFSD), кој претставува јадро на Инвестицискиот план за Европа (<https://www.sid.si/velika-podjetja/osnovne-informacije-o-segip>).

Групата на Подносителот има поврзани друштва на пазарот во Република Северна Македонија и тоа:

-Друштво за трговија и услуги АПОЛЛО МК ДООЕЛ Скопје, со со седиште на бул. Киро Глигоров бр.13, Гази Баба, Скопје кое се бави со трговија на големо со друга стока и домаќинства и

-Друштво за услуги ПРО КОЛЕКТ ДОО Скопје, со седиште на Христо Татарчев бр.121 Г, Кисела Вода, Скопје, кое се бави со дејности на агенциите за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии.

-Регистрирана дејност на **КЛИНИКА ЗА МАЛЕ ЖИВАЛЕ МАРИБОР, Словенија** е ветеринарни услуги.

КЛИНИКА ЗА МАЛЕ ЖИВАЛЕ МАРИБОР, Словенија нема поврзани друштва на пазарот во Република Северна Македонија.

26.01.2022 година

Скопје